



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација  
Проектот е финансиран од Европската Унија

## СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

### **Јавна дебата „Како до поефикасни и потранспарентни јавни набавки?“**

Транспарентно спроведување на јавните набавки и одговорно трошење на јавните пари на локално ниво. Ова се само дел од прашањата кои ќе се дискутираат на јавната дебата „Како до поефикасни и потранспарентни јавни набавки?“, што ќе се одржи **на 21 април 2015 (вторник), во ресторанот „Шампион“, Радовиш, со почеток во 12:30 часот.**

Настанот го организираат здружението „Инвентивност“ од Радовиш и Граѓанската мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација.

Во контекст на темата, домаќините од Здружението „Инвентивност“ ќе го претстават истражувањето за недостатоците и позитивните страни на актуелните политики поврзани со јавните набавки на локално ниво, во општините Радовиш и Конче.

Свое видување за спроведувањето на јавните набавки ќе изнесат претставници на канцеларијата за локален економски развој во Општина Радовиш и на одделението за јавни набавки при универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.

Од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, ќе го презентираат истражувањето за отчетноста и транспарентноста на локалната самоуправа во организирањето и спроведувањето на јавните набавки.

Дебатата е дел од циклусот на јавните дебати што се организираат во повеќе градови низ целата земја, во рамки на Проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација, што го спроведуваат Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид Институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ), со финансиска поддршка на Европската Комисија, преку програмата IPA Civil Society Facility. Целта на проектот е ди ги зајакне улогата и придонесот на граѓанското општество во остварување на стандардите на доброто владеење и во процесот на ЕУ интеграција.

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.